



КАРПОШ

НЕДЕЛЕН
Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
26 септември - 2 октомври 2022 Билтен бр. 494

ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА КОЗЛЕ 10

Водејќи се според планираните работни активности на Одделението за комунална инфраструктура при Општина Карпош, денеска започнаа подготовките за асфалтирање на улицата Козле 10 која се наоѓа во населбата Нерези. Имено, целосно ќе бидат реконструирани двата крака од оваа улица и тоа првиот крак во должина од 108 метри, додека пак вториот крак ќе добие нова асфалтна подлога во должина од 316 метри. Целиот процес ќе се одвива во неколку фази кој подразбира првенствено машински ископ, потоа тампонирање на подлогата, а во завршната етапа ќе следува поставување на нов асфалт.

Во состав на патната инфраструктура се предвидува и монтирање на рабници во вкупна должина од 490 метри. Изведувач на градежните работи е фирмата „ОСД Кирил“ Дооел, а надзорот ќе го врши ДГУ „Урбан Стил Инженеринг“. За оваа инвестиција, локалната самоуправа од својот Буџет ќе обезбеди финансиски средства во висина од 2.182.285 денари.

По тој повод, градоначалникот Стевчо Јакимовски направи увид во градежните активности на теренот.

Конечно ќе започнеме со процесот на асфалтирање на оваа улица, откако претходно во 2017 година заедно со Градот Скопје го покривме каналот на оваа локација. Станува збор за коловоз со вкупна должина од 424 метри, а најважно е што жителите од овој реон повеќе нема да газат низ калливи улици. Ние продолжуваме со нашите активности особено во ова населено место, каде што сметаме дека е потребно да ги подобриме инфраструктурните услови во корист на нашите сограѓани – истакна Јакимовски.



ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ СПОРТИСТИ 2022/2023

Општина Карпош ја објавува листата на добитниците на стипендии за талентирани спортисти за учебната 2022/2023

РЕДЕН БР.	ДАТУМ	АРХИВСКИ БРОЈ	ПОДНОСИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА СПОРТИСТОТ)	ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОДД.	КАТЕГОРИЈА
1	14.09.2022	55-7247/1	Петар Богатиновски	Владо Тасевски	8	1ва категорија
2	07.09.2022	55-6963/1	Максим Илиевски	Вера Циривири Трена	9	2ра категорија
3	14.09.2022	55-7221/1	Ѓуро Томшиќ	Вера Циривири Трена	8	1ва категорија
4	15.09.2022	55-7361/1	Жарко Терзиевски	Владо Тасевски	9	1ва категорија
5	15.09.2022	55-7358/1	Изабела Пренковска	Војдан Чернодрински	8	1ва категорија
6	15.09.2022	55-7363/1	Лука Грчевски	Војдан Чернодрински	8	1ва категорија
7	15.09.2022	55-7310/1	Софија Стефановска	Лазо Трповски	9	2ра категорија
8	14.09.2022	55-7241/1	Кирил Ангелковиќ	Петар Поп Арсов	9	2ра категорија
9	14.09.2022	55-7239/1	Дора Алексова	Вера Циривири Трена	9	1ва категорија
10	14.09.2022	55-7238/1	Калина Кузмановска	Петар Поп Арсов	9	1ва категорија
11	13.09.2022	55-7118/1	Андреј Здравев	Вера Циривири Трена	8	1ва категорија
12	13.09.2022	55-7107/1	Сара Анастасовска	Христијан Т. Карпош	8	1ва категорија
13	09.09.2022	55-7021/1	Исидора Исјановски	Јан Амос Коменски	8	1ва категорија
14	09.09.2022	55-7028/1	Дамјан Јакимовски	Војдан Чернодрински	9	1ва категорија
15	09.09.2022	55-7030/1	Јана Ѓорѓиевска	Вера Циривири Трена	8	1ва категорија
16	07.09.2022	55-6981/1	Алексеј Нешовиќ	Јан Амос Коменски	9	1ва категорија
17	07.09.2022	55-6983/1	Дамјан Попов	Војдан Чернодрински	9	1ва категорија
18	07.09.2022	55-6974/1	Јосиф Димов	Војдан Чернодрински	9	1ва категорија
19	06.09.2022	55-6928/1	Дона Стрезоска	Војдан Чернодрински	9	1ва категорија
20	06.09.2022	55-6927/1	Каја Тасевски	Војдан Чернодрински	9	1ва категорија
21	05.09.2022	55-6876/1	Катја Танаскоска	Лазо Трповски	9	1ва категорија
22	05.09.2022	55-6909/1	Дамјан Стојановски	Јан Амос Коменски	9	1ва категорија

ЕКИПАТА НА ФРИЗЕРНИЦА ПОПАЈ – ПОБЕДНИЦИ НА ТУРНИРОТ „СОКОЛ 2022“

Пред преполните трибини на игралиштето Сокол кои беа исполнети со бројни љубители на фудбалот, вчеравечер се одиграа финалните мечеви во рамки на XVIII меморијален турнир во мал фудбал „Оливер Соколов – Сокол“. На оваа традиционална спортска манифестација присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода го најави спектакуларното финале.

Ве поздравувам од името на локалната самоуправа и сметам дека сите ние треба да се заблагодариме на ентузијазмот на луѓето кои го организираа овој турнир. Тој претставува вистински израз на заедништво, пријателство и почит кон трагично починатиот другар Оливер Соколов – Сокол и воедно е показател дека другарството е вечно. Убеден сум дека покрај квалитетниот фудбал, беше демонстриран и ферплејот – истакна Јакимовски.

Во мечот за третото место кој беше изедначен по квалитет, силите ги одмерија екипите на ФК Црна Река и СУК Импекс, кои по конечниот резултат (1:1) се упатија кон белата точка за изведување на серија пенали. Притоа, фудбалерите на ФК Црна Река покажаа поголема концентрација и смиреност и го обезбедија третото место, совладувајќи ги своите соперници со конечен резултат 5:3.

Финалниот натпревар од друга страна пак, не помина во голема неизвесност од причина што тимот на Фризерница Попај доминираше во текот на целиот меч. Наметнувајќи еден динамичен ритам на теренот, тие ги совлада своите ривали – екипата Лихнидос Охрид (Гостилница Мече), со убедливи 4:0.

Најуспешните екипи и поединци добија награди од спонзорите на турнирот, а победничките пехари им ги врачи првиот човек на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски.



КАРПОШ ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО КОАЛИЦИЈАТА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ „СЕГА“

Во име на локалната самоуправа, градоначалникот Стевчо Јакимовски денеска го потпиша Меморандумот за соработка со извршниот директор на Коалицијата на младински организации СЕГА, Зоран Илиески, која воедно е стратешки партнер на Агенцијата за млади и спорт. Имено, овој меморандум произлегува од потребата за соработка помеѓу Општина Карпош и Коалицијата СЕГА, кој има за цел да овозможи успешно имплементирање на Законот за младинско учество и младински политики, во рамките на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“, кој е поддржан од ЕУ.

Во рамки на средбата, соработниците на проектот преку анкетен прашалник прибраа податоци од Јакимовски за актуелните услови за живот на младите жители од Карпош, за транспарентниот пристап на младите до информации кои се поврзани со прашања кои ги засегаат нив, како и што презема Општината за оваа популација. Првиот човек на локалната самоуправа говореше и за младинското претприемништво, за безбедноста на младите и за главните приоритети на кои треба да се фокусира стратешката политика за млади.

Во оваа насока беше применета квалитативна и квантитативна методологија која подразбира спроведување на онлајн анкета, која ја опфаќа младата популација на возраст од 15 – 29 години. На тој начин се собираат податоци од младите карпошани поврзани со нивната застапеност во институциите, како и низа нивни предлози за различни облици на граѓанска активност.

Инаку, овој проект непосредно нуди поддршка за локалните самоуправи при подготовка на локални стратегии за млади како и поддршка за самите локални младински совети. Оттука, Општина Карпош обезбеди финансиски средства за имплементација на проектот во висина од 180.000 денари. Покрај тоа, локалната самоуправа ќе воспостави работна група за изработка на стратегија за млади, ќе организира Јавна расправа за предлог-стратегијата и ќе обезбеди непречена комуникација со локалниот младински совет.

Коалицијата СЕГА од друга страна пак, ќе учествува при подготовка на методологијата за креирање на локална стратегија за млади, ќе организира обука за единиците на локалната самоуправа и младинските здруженија за изготвување на локални стратегии за млади, и ќе спроведе локално истражување за идентификување на приоритетни потреби на младите во општината. Коалицијата на младински организации исто така ќе изработи Акционен план и ќе испечати Стратегија за млади на Општина Карпош во тираж од 100 примероци.



ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ 2022/2023

ДОБИТНИЦИ НА ПРВА КАТЕГОРИЈАСТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

бр	ДАТУМ	АРХ. БРОЈ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	одд	УЧИЛИШТЕ
1	15.09.2022	53-7344/1	Сара Јанковиќ	9	П.П.Арсов
2	15.09.2022	53-7309/1	Сара Јоргаќиеска	9	П.П.Арсов
3	15.09.2022	53-7328/1	Ива Куновска	8	П.П.Арсов
4	12.09.2022	53-7075/1	Тадеј Патаракоски	8	П.П.Арсов
5	12.09.2022	53-7049/1	Максим Кацкаровски	8	П.П.Арсов
6	15.09.2022	53-7300/1	Јасна Богдановска	9	В.Ц.Трена
7	14.09.2022	53-7222/1	Ема Маневска	8	В.Ц.Трена
8	13.09.2022	53-7129/1	Елена Арсова	8	В.Ц.Трена
9	07.09.2022	53-7014/1	Стефан Кимовски	8	В.Ц.Трена
10	07.09.2022	53-6972/1	Андреј Гацоски	8	В.Ц.Трена
11	15.09.2022	53-7302/1	Дарин Плавјански	8	Ј.А.Коменски
12	14/15.09.2022	53-7240/1,2	Антонија Атанасова	9	Ј.А.Коменски
13	14.09.2022	53-7273/1	Ана Цветкоска	9	Ј.А.Коменски
14	14.09.2022	53-7149/1	Дамјан Михајловиќ	8	Ј.А.Коменски
15	13.09.2022	53-7136/1	Ема Цветкоска	8	Ј.А.Коменски
16	13.09.2022	53-7111/1	Миа Цидрова	8	Ј.А.Коменски
17	12.09.2022	53-7066/1	Никола Божевски	8	Ј.А.Коменски
18	12.09.2022	53-7081/1	Даниел Христовски	9	Ј.А.Коменски
19	09.09.2022	53-7022	Ева Дренковска	8	Ј.А.Коменски
20	09.09.2022	53-7023/1	Деа Димовска	8	Ј.А.Коменски
21	07.09.2022	53-6984/1	Даријан Димовски	9	Ј.А.Коменски
22	07.09.2022	53-6966/1	Теодора Георгиевска	9	Ј.А.Коменски
23	15.09.2022	53-7308/1	Ана Бошеба	9	Х.Т.Карпош
24	14.09.2022	53-7288/1	Кристина Кировска	9	Х.Т.Карпош
25	14.09.2022	53-7253/1	Павел Поповски	9	Х.Т.Карпош

26	14.09.2022	53-7249/1	Ведран Алексовски	9	Х.Т.Карпош
27	14.09.2022	53-7248/1,2	Андреа Пешевска	9	Х.Т.Карпош
28	15.09.2022	53-7349/1	Ана Петрова	8	В.Чернодрински
29	14.09.2022	53-7274/1	Бисера Гирова	8	Братство
30	07.09.2022	53-6971/1	Благоја Ангелов	9	Братство
31	14.09.2022	53-7223/1	Марија Чавкоска	9	Л.Трповски
32	13.09.2022	53-7102/1	Филип Јовановски	9	Л.Трповски
33	13.09.2022	53-7104/1	Бистра Бојациевска	9	Л.Трповски
34	13.09.2022	53-7116/1	Катерина Моцан	8	Л.Трповски
35	13.09.2022	53-7135/1	Дарио Карамачоски	8	Л.Трповски
36	12.09.2022	53-7052/1	Сара Витанова	9	Л.Трповски
37	02.09.2022	53-6850/1	Лара Станчева	8	Л.Трповски
38	14.09.2022	53-7261/1	Клара Еленова	9	Л.Трповски
39	14.09.2022	53-7229/1	Милла Стојаноски	8	В.Тасевски
40	14.09.2022	53-7245/1	Јован Гиевски	8	В.Тасевски
41	13.09.2022	53-7138/1	Даниел Тренчески	9	В.Тасевски
42	13.09.2022	53-7105/1	Емилијан Кипријановски	9	В.Тасевски
43	13.09.2022	53-7123/1	Борјан Ангеловски	9	В.Тасевски
44	05/12.09.2022	53-6877/1,2	Јана Илиеска	8	В.Тасевски
45	12.09.2022	53-7041/1	Оља Кировска	9	В.Тасевски
46	12.09.2022	53-7040/1	Ања Јаковска	9	В.Тасевски
47	12.09.2022	53-7056/1	Илина Трајчулески	8	В.Тасевски
48	09.09.2022	53-7024/1	Георге Ивановски	9	В.Тасевски
49	05.09.2022	53-6828/1	Ангела Христовска	8	В.Тасевски
50	05.09.2022	53-6886/1	Камелија Стоев	8	В.Тасевски
51	12.09.2022	53-7061/1	Калина Еленова	9	Д.Х.Димов

ДОБИТНИЦИ НА ВТОРА КАТЕГОРИЈАСТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

бр	ДАТУМ	АРХ. БРОЈ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	одд	УЧИЛИШТЕ
1	15.09.2022	53-7299/1	Сара Киркова	9	Ј.А.Коменски
2	14.09.2022	53-7255/1	Симона Николоска	8	Ј.А.Коменски
3	14.09.2022	53-7234/1	Саша Стоименов	8	Ј.А.Коменски
4	12.09.2022	53-7047/1	Ксенија Арсова	8	Ј.А.Коменски
5	02.09.2022	53-6862/1	Никола Костов	8	Ј.А.Коменски
6	12.09.2022	53-7039/1	Матеа Василевска	8	Ј.А.Коменски
7	15.09.2022	53-7319/1	Борјан Миноски	8	П.П.Арсов
8	09.09.2022	53-7025/1	Теодор Минов	8	П.П.Арсов
9	15.09.2022	53-7338/1	Михаела Божинова	8	В.Чернодрински
10	14.09.2022	53-7290/1	Марија Базеркоска	9	В.Чернодрински
11	15.09.2022	53-7353/1	Софија Јаревска	9	Братство
12	14.09.2022	53-7264/1	Анастасија Богучевска	8	Братство
13	12.09.2022	53-7038/1	Ива Николовска	8	Братство
14	09.09.2022	53-7035/1	Теона Мацовска	8	Братство
15	12.09.2022	53-7062/1	Марко Грче	9	Л.Трповски
16	02.09.2022	53-6860/1	Дамјан Анчевски	8	В.Ц.Трена

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАБРАНЕТО ПАРКИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО

Општина Карпош во соработка со ЈП Градски паркинг започна акција за отстранување на возилата кои се непрописно паркирани во рамки на зелените површини на територија на локалната самоуправа. Во оваа пригода ги известуваме сите граѓани да ги паркираат своите автомобили прописно, на места кои се предвидени за паркирање. Доколку некое возило биде паркирано непрописно, односно со својата позиција го узурпира јавното зеленило, истото ќе биде отстрането од пајак службата на ЈП Градски паркинг.

